



Галилејското Море е најниското слатководно море на светот. Се наоѓа на околу 210 метри под морското ниво. Не само што неговата вода е слатка, туку е и многу вкусна за пиење.

Во XIX век научникот Џорџ Адам Смит го посетил овој крај и напишал дека "Галилејското езеро во исто време е храна, пијалак и воздух, одмор за окото, свежина во врелините, и бегство од гужвата". Можеме да се увериме дека тоа што езерото (кое уште го нарекуваат и море) било во минатото, сè уште е и денес.

Ова море е долго околу 23 километри, а широко околу 11 км. Неговата најголема длабочина е околу 45 метри. Морето зафаќа површина од 230 км². Тоа има песочен брег. Во Новиот Завет се спомнува Галилејското Море како море на кое има добро развиен риболов. На морето и околу него се случиле многу настани, кои се опишани во Евангелието. Бреговите на езерото обезбедиле мирни услови за ширење на Исусовото учење. Многу епизоди од Евангелието се случиле тука, меѓу кои е и средбата на Јован, Симон и Јаков, чудесниот риболов, умножувањето на лебовите и одењето над водата.

Христос, главно, проповедал во градовите околу северниот дел на морето, а и на самото море. Затоа многу научници Генисаретското Море уште го нарекуваат и "Христовата катедрa".



ГАЛИЛЕЈСКОТО МОРЕ, ПОДРАЧЈЕ НА МНОГУТЕ ИСУСОВИ ПОУКИ И ИСЦЕЛУВАЊА. ПОГЛЕД ОД РИБАРСКОТО ПРИСТАНИШТЕ КАЈ ТИБЕРИЈА, КОН МАГДАЛА И СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ДЕЛ НА МОРЕТО

"Галилејското езеро во исто време е храна, пијалак и воздух, одмор за окото, свежина во врелините, и бегство од гужвата". На морето и околу него се случиле многу настани, кои се опишани во Евангелието. Бреговите на езерото обезбедиле мирни услови за ширење на Исусовото учење.

Исус избрал да живее и да дејствува во Галилеја, во стопанската и космополитска покраина на Палестина.

Постојат околу 25 вида риби во Генисаретското Море. Но, најпознатата и најпопуларната риба е т.н. "хромис", позната како "риба на Св. Петар". Овој вид риба најмногу се ловел уште во времето на земниот живот на Христос и на Неговите ученици. Денес, годишниот лов на "хромис" е 300 тони, а од другите видови се ловат околу 1.000 тони. Ловењето риби се врши со нови методи и под стручен надзор.

Посебно доживување претставува пловењето по морето, на кое Господ направил безброј чуда, пловејќи Сам или со Своите апостоли.

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

ХРИСТОВАТА КАТЕДРА И ЧУДЕСНИОТ РИБОЛОВ НА ГАЛИЛЕЈСКОТО МОРЕ

ИСУС ЈА ИЗБРАЛ ГАЛИЛЕЈА

На брегот зад Тиберијас се наоѓала величествената Иродова летна палата.

Југозападно од Тиберијас, на обалата на езерото, се наоѓа Хамат Тиберијас, комплекс на древни градби, кои се ископани и обележани.

Денес, на исток морето е опкружено со оголени ритчиња. Во времето на Исус западниот и северниот брег на Галилејското Море целите биле во зеленило. Прекрасните градини, маслинковите дрвја, лозјата, палмите, ги опкружувале малите гратчиња: Капернаум, Коразин, Витсаида, Магдала, Тибериас. Градовите и селата на западниот брег на морето биле центар на стопанството кое значително напредувало: солење на риби за извоз, изградба на бродови, грнчарство итн.

На север, со снег покриениот врв на брдото Хермон, доминира во блиското и подалечното подрачје.

Значи, Исус избрал да живее и да дејствува во Галилеја, во стопанската и космополитска покраина на Палестина.

Галилејското Море има повеќе имиња. Тоа уште се нарекува и Тиверијадско Море (Бар Табарија - на арапски јазик), но и Генисаретско Езеро (Кинерет - на еврејски). Изворот на Генисаретското Езеро се вика Кафарнаум. Водата во езерото е многу бистра, просирна, а што е исклучително чудно, во одредени периоди се менува неговата боја и таа се разликува. Во сончевите денови бојата на морето е светлосина, а кога е дождливо тоа добива темно-виолетова боја.

"ХРОМИС" - "РИБАТА НА СВ. ПЕТАР"

Во текот на летото постојано се чувствува пријатното ветре, но понекогаш во попладневните часови може да се појави ненадејна силна бура. Ова веднаш потсетува на делот од Евангелието, во којшто Исус ги смирува раз-



КОРЕЊАТА НА ОВА СТЕБЛО, ЗАСАДЕНО ПОКРАЈ ВОДАТА, ВО СУВА ЗЕМЈА КАКО ШТО Е ИЗРАЕЛ, ОДАТ ДЛАБОКО ДО ВОДАТА НА ГАЛИЛЕЈСКОТО ЕЗЕРО



РИБИТЕ НА СВЕТИ ПЕТАР

брануваните води на морето:

"И кога влезе во коработ, по Него влегоа и учениците Негови. И ете, настана голема бура во морето, така што брановите го покриваа коработ, а Он спиеше. Тогаш се приближија учениците до Него, Го разбудија и рекоа: 'Господи, спаси нè: загинаваме!' А Он им рече: 'Зошто сте толку плашливи, малOVERНИ?' Потоа стана, им заповеда на ветровите и на морето, и настана голема тишина. А луѓето се зачудија и рекоа: 'Кој е Овој, та и ветровите и морето Му се покоруваат?'" (Мат. 8, 23-27)

Освен два вида риби кои во денешно време се ловат, но во мал број, и кои се појавиле подоцна, според научникот "George Cansdale", се и истите за кои знаеле Петар и неговите другари. Постојат околу 25 вида риби во Генисаретското Море. Но, најпозната и најпопуларна риба е т.н. "хромис", позната како "риба на Св. Петар". Овој вид риба најмногу се ловел уште

во времето на земниот живот на Христос и на Неговите ученици. Денес, годишниот лов на "хромис" е 300 тони, а од другите видови се ловат околу 1.000 тони. Ловењето риби се врши со нови методи и под стручен надзор.

На источниот брег на Галилејското Море, до кибуцот Еин-Гев, се наоѓа ресторан каде што може да се порача т.н. "Петрова риба - хромис". За мештаните и за посетителите оваа риба е најбараниот специјалитет.

Посебно доживување за поклониците и за туристите е тоа што тие имаат можност со коработ кој се наоѓа покрај брегот, да пловат по морето и да преминат на неговата источна страна, до познатиот ресторан каде што се подготвува оваа риба. Навистина посебно доживување претставува пловењето по морето, на кое Господ направил безброј чуда, пловејќи Сам или со Своите апостоли.

Овие риби од Галилејското Море се познати и како "рибите на Свети Петар", бидејќи во големите усти, во кои носат икра, може да собере кована паричка:

"А кога пристигнаа во Капернаум се приближија до Петра оние кои собираа дидрахми и му рекоа: 'Учителот Ваш не плаќа ли дидрахми?' Тој одговори: 'Плаќа'. И кога влезе дома, Исус го испревари и рече: 'Како ти се чини, Симоне? Земните цареви од кого земаат царина или данок? Од своите синови или од туѓи?' Петар Му одговори: 'Од туѓите'. Исус му рече: 'Значи, синовите не плаќаат; но, за да не ги соблазниме, отиди до морето, фрли јадица и првата риба, што ќе се улови, земи ја; и, кога ќе ја отвориш устата, ќе најдеш статир; земи го и подај им го за Мене и за себе!'" (Матеј 17, 24-27)

Значи, во устата на рибата Свети Петар нашол паричка - статир (стара грчка пара).

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд